



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT



Бр. 13-1253/2
26-05-2022 20
Скопје

ИЗВЕШТАЈ

за антикорупциска проверка на
Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија

Наслов:

Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102 од 22.05.2019 година)

Доставено барање мислење од овластен предлагач/по сопствена иницијатива :

По сопствена иницијатива, врз основна на член 17 став 1 точка 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2019).

Област:

Судство

Генерална оценка

1. Осврт на барањето :

Со законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019) се уредува постапката за избор на Судскиот совет на Република Северна Македонија, начинот на остварување на неговата функција, изборот, престанокот и разрешувањето на судија и судија поротник, постапката за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд, утврдување нестручно и несовесно вршење на судската функција, следење и оценување на работата на судиите, начинот на работа и одлучување и други прашања поврзани со работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија (во натамошниот текст Судски Совет) .

Цел на основање на Судскиот совет, како самостоен и независен орган на судството е да ја обезбеди и гарантира самостојноста и независноста на судската власт, преку остварување на своите функции согласно со Уставот и законите.

2. Разгледани / консултирани дополнителни материјали:

Устав на Република Северна Македонија,
Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси(ЗКСКИ)(„Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2019)

Државната Комисија за спречување на корупција, врз основа на член 17 став 1 точка 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија “ бр.12/2019), а согласно со Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата, по спроведената антикорупциска проверка на Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

Државната комисија за спречување на корупција по извршената анализа и оценка на одредбите од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, најде на постоење на недостатоци кои можат да продуцираат ризици од корупција.

Образложение

1.Државната комисија за спречување на корупцијата по сопствена иницијатива, спроведе антикорупциска проверка на одредбите од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија со кои се уредува постапката за избор на Судскиот совет на Република Северна Македонија, начинот на остварување на неговите функции, изборот, престанокот и разрешувањето на судија и судија поротник, постапката за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд, утврдување на нестручно и несовесно вршење на судската функција, следење и оценување на работата на судиите, начинот на работа и одлучување и други прашања поврзани со работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија.

По спроведената антикорупциска проверка на споменатиот закон Државната комисија констатираше дека постојат недостатоци кои можат да продуцираат ризици од корупција.

Имено, со членот 6 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија е уредено прашањето за составот на Судскиот совет. Советот е составен од 15 члена од кои:
-по функција членови на Судскиот совет се претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија и министерот за правда, кои учествуваат во работата на Судскиот совет без право на глас, а не учествуваат во работата на седниците на Судскиот